

## КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

3467.

Комисијата за хартии од вредност Република Македонија врз основа на член 13, член 14 и член 15 од Законот за инвестициски фондови („Службен весник на РМ“ бр.12/2009, 67/2010, 24/2011, 188/2013, 145/2015 и 23/2016), постапувајќи по барањето на Адвокатското друштво Дебарлиев Дамески Келешоска од Скопје од 10.08.2018 година, на седницата одржана на ден 09.10.2018 година донесе

### РЕШЕНИЕ

1. СЕ ДАВА СОГЛАСНОСТ на Генерали ЦЕЕ Холдинг БВ со седиште во Амстердам, Холандија и регистарски број 34275688 индиректно да стекне квалификувано учество во друштвото за управување со инвестициски фондови КД Фондови АД Скопје, односно да се стекне со акции со право на глас чиј вкупен кумулативен износ надминува 50% од вкупно издадените акции со право на глас на друштвото. Индиректното стекнување би било преку купување на целиот издаден акционерски капитал на Адриатиц Словеница Заваровална дружба ДД од Словенија која е сопственик на 100% од акциите на КД Склади ДОО Љубљана кој е пак сопственик на 96,4% од акциите издадени од ДУИФ КД Фондови АД Скопје.

2. Трансакцијата за стекнување на акциите наведени во точка 1 од ова решение треба да се изврши во рок од 90 календарски дена од денот на добивање на согласноста од Комисијата за стекнување на квалификувано учество.

3. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број УП 1 08-50 9 октомври 2018 година Скопје	Комисија за хартии од вредност на Република Македонија Претседател, м-р <b>Нора Алити, с.р.</b>
---	--

3468.

Врз основа на член 94 и член 106 од Законот за хартии од вредност („Службен весник на РМ“ бр. 95/2005, 25/2007, 07/2008, 57/2010, 135/2011, 13/2013, 188/2013, 43/2014, 15/2015, 154/2015, 192/2015, 23/2016 и 83/2018), постапувајќи по барањето број УП1 08-51 од 29.08.2018 година на брокерска кука Инвестброкер АД Скопје, дополнето на ден 14.09.2018 година и 19.09.2018 година, Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија на седницата одржана на ден 09.10.2018 година донесе

### РЕШЕНИЕ

1. Во Точка 2 од Решението за давање дозволата за работа на брокерската кука Инвестброкер АД Скопје бр.08-2375/4 од 16.11.2006 година, изменето со Решение бр.УП1 08-46 од 05.03.2010 година, Решение бр.УП1 08-216 од 27.11.2012 година и Решение бр.УП1 08-57 од 28.06.2016 година, се додава нова алинеја која гласи:

„- управување со портфолио на хартии од вредност по налог и за сметка на индивидуален клиент“.

2. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број УП1 08-51 9 октомври 2018 година Скопје	Комисија за хартии од вредност на Република Македонија Претседател, м-р <b>Нора Алити, с.р.</b>
--	--

3469.

Врз основа на член 190 став 1 и член 34 став 4 од Законот за хартии од вредност (Службен весник на Република Македонија бр. 95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/2011, 13/2013, 188/2013, 43/2014, 15/2015, 154/2015, 192/2015, 23/2016 и 83/2018), Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија на седницата одржана на 09.10.2018 година донесе

## П Р А В И Л Н И К ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ЗАДОЛЖИТЕЛНАТА СТРУКТУРА И НАЧИНОТ НА ПРЕСМЕТКА НА ОСНОВНАТА ГЛАВНИНА НА ДЕПОЗИТАР И НА СРЕДСТВАТА ШТО ЈА СОЧИНУВААТ ОСНОВНАТА ГЛАВНИНА

### Член 1

Во член 4 став 2 од Правилникот за определување на задолжителната структура и начинот на пресметка на основната главнина на депозитар и на средствата што ја сочинуваат основната главнина (Службен весник на РМ бр.6/2007) во алинејата (2) по зборовите „хартии од вредност“ се додаваат зборовите „и удели во инвестициските фондови“.

### Член 2

Во член 4 став 2 алинеја (1) од Правилникот бројот „20%“ се заменува со бројот „10%“ и во став 2 алинеја (2) од истиот член бројот „25%“ се заменува со бројот „35%“.

### Член 3

Во член 5 став 1 по алинејата (4) се додава нова алинеја (5) која гласи „удели во инвестициските фондови“.

Алинеите (5) и (6) стануваат алинеи (6) и (7) соодветно.

### Член 4

Во член 7 по ставот 1 се додава нов став 2 кој гласи: „Вреднувањето на уделите во инвестициските фондови ќе се врши согласно дневната вредност на уделите за секој ден во месецот.“

Ставовите 2 и 3 стануваат ставови 3 и 4 соодветно.

### Член 5

Во член 8 став 1 зборовите „во рок од 7 (седум) работни дена по истекот на претходниот месец“ се заменуваат со зборовите „до 15-ти во месецот“.

### Член 6

Во прилогот 1/Формулар СД-1 Ниво на средства на депозитар по колоната 5 се додава нова колона 6 која гласи: „Удели во инвестициските фондови“.

Колоните 6,7,8 и 9 стануваат колони 7,8,9 и 10 соодветно.

Во прилогот 1/Формулар СД-1 Ниво на средства на депозитар во делот Упатство за пополнување на формуларот СД-1 по алинејата (5) се додава нова алинеја (6) која гласи:

“- Во колоната 6 се внесува износот на средства вложен во удели на инвестициските фондови”.

Алинеите (6), (7), (8) и (9) стануваат алинеи (7), (8), (9) и (10) соодветно.

#### Член 7

Комисијата утврдува пречистен текст на Правилникот за определување на задолжителната структура и начинот на пресметка на основната главнина на депозитар и на средствата што ја сочинуваат основната главнина.

#### Член 8

Овој Правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија.“

Број 03-618/3  
9 октомври 2018 година  
Скопје

Комисија за хартии од вредност  
на Република Македонија  
Претседател,  
м-р **Нора Алити**, с.р.

## АГЕНЦИЈА ЗА МЛАДИ И СПОРТ

3470.

Врз основа на член 8 став (1) од Уредбата за условите, критериумите и начинот на доделување на категоријата спортист - Спортска надеж („Службен весник на Република Македонија“ бр. 127/08 и 107/12), директорот на Агенцијата за млади и спорт, објавува

### Л И С Т А

#### ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЛИСТАТА НА КАТЕГОРИЗИРАНИ СПОРТИСТИ – СПОРТСКА НАДЕЖ

Во Листата на категоризирани спортисти – Спортска надеж („Службен весник на Република Македонија“ бр. 167/18), кај спортистот под реден број 178., зборовите: „Владимир Величе Вељановски, 24.10.1999 година Охрид“ се заменуваат со зборовите: „Марко Андон Ложаноски, 25.2.2003 година Струга“.

Кај спортистот под реден број 345., зборовите: „Амир Назми Алији, 29.1.2000 година Тетово“ се заменуваат со зборовите: „Назми Садри Ајрули, 8.1.2003 година Тетово“.

Кај спортистот под реден број 433., зборовите: „Анастасија Горки Кондовска, 16.6.2012 година Скопје“ се заменуваат со зборовите: „Анастасија Горки Кондовска, 16.6.2002 година Скопје“.

Кај спортистот под реден број 466., зборовите: „Марко Марјанчо Величковски, 21.5.2002 година Скопје“ се заменуваат со зборовите: „Никола Марјанчо Величковски, 13.9.2005 година Скопје“.

Кај спортистот под реден број 473., зборовите: „Ивана Борче Трајкова, 22.6.2013 година Скопје“ се заменуваат со зборовите: „Ивана Борче Трајкова, 22.6.2003 година Скопје“.

По спортистот со реден број „491“, се додаваат спортистите под редните броеви „492, 493, 494, 495 и 496“:

	Име, татково име и презиме	Ден, месец, година и место на раѓање
492.	Филип Марија Арсов	23.11.2002 година Прилеп
493.	Сара Дамче Цветковска	25.6.2002 година Скопје
494.	Тале Боре Стаменковски	15.3.2002 година Велес
495.	Стефанија БлажоПетрова	30.8.1999 година Неготино
496.	Блаже Тоде Зафиров	20.5.2002 година Неготино

Бр. 08-1099/3

10 октомври 2018 година  
Скопје

Директор,  
**Дарко Каевски**, с.р.

## АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И ВЕТЕРИНАРСТВО

3471.

Врз основа на член 10 точка 4), а во врска со член 81 став (2) од Законот за ветеринарно здравство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 113/07, 24/11, 136/11, 123/12, 154/15 и 53/16), директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство, донесе

### РЕШЕНИЕ

**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ПРЕЗЕМАЊЕ НА БЕЗБЕДНОСНИ МЕРКИ ПРИ УВОЗ И ТРАНЗИТ НА ДОМАШНИ И ДИВИ СВИЊИ, СЕМЕ, ЈАЈЦА И ЕМБРИОНИ ОД СВИЊИ, СВИНСКО МЕСО, ПРОИЗВОДИ И ПОДГОТОВКИ ОД СВИНСКО МЕСО, ДРУГИ ПРОИЗВОДИ КОИ СОДРЖАТ СВИНСКО МЕСО, КАКО И НУСПРОИЗВОДИ ОД СВИЊИ ЗАРАДИ ЗАШТИТА ОД ВНЕСУВАЊЕ НА ВИРУСОТ НА АФРИКАНСКА СВИНСКА ЧУМА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

#### Член 1

Во Решението за преземање на безбедносни мерки при увоз и транзит на домашни и диви свињи, семе, јајца и ембриони од свињи, свинско месо, производи и подготовки од свинско месо, други производи кои содржат свинско месо, како и нуспроизводи од свињи заради заштита од внесување на вирусот на африканска свинска чума во Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 216/16, 95/17, 118/17, 138/17, 79/18, 101/18, 124/18, 159/18 и 177/18), во Прилогот Делот 4 се заменува со нов Дел 4, кој е составен дел на ова решение.

#### Член 2

Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 02-1733/8  
10 октомври 2018 година  
Скопје

Агенција за храна  
и ветеринарство  
Директор,  
**Зоран Атанасов**, с.р.